

Врз основа на член 21 од Законот за работни односи, член 37-м од Законот за јавни претпријатија, член 33 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавните услуги и член 31 став 1 точка 9 од Статутот на ЈП Водовод и канализација – Скопје, а врз основа на Јавниот оглас бр.5/2020 година за вработување на даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од групата III и подгрупа V во ЈП Водовод и канализација – Скопје на неопределено време објавен во дневните весници Нова Македонија, Коха и Слободен печат, директорот на претпријатието донесе

О Д Л У К А

за избор на кандидат за склучување
Договор за вработување на неопределено време

Член 1

Од пријавените кандидати по Јавниот оглас објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Коха“ и Слободен печат на ден 21.10.2020 година, за засновање на работен однос на 1 (еден) извршител на работно место КДР0305Б01184 – Одговорен машински инженер, во Одделение за електро-машинско одржување, во Сектор Третман на отпадни води, се избира кандидатот:

1.Кристијан Николовски

Член 2

Изборот меѓу пријавените кандидати е извршен во согласност со Правилникот за систематизација на работните места во ЈП Водовод и канализација – Скопје, Записникот од спроведената административна селекција од страна на Комисијата за селекција на кандидати арх. Бр.0401-8269/11 од 10.11.2020 година, и Записникот од извршената селекција од страна на Комисијата за селекција на кандидати арх.бр.0401-8269/12 од 18.11.2020 година, по Јавен оглас бр.5/2020 за вработување на даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од групата III и подгрупа V во ЈП Водовод и канализација - Скопје на неопределено време.

Член 3

Избраниот кандидат ќе заснова работен однос на ден 01.12.2020 година со потпишување на Договор за вработување помеѓу работникот и работодавачот.

Член 4

Одлуката за избор да се достави до избраниот кандидат и да се објави на интернет страницата и на огласна табла на претпријатието.

Член 5

За спроведување на одлуката се задолжува Сектор Човечки ресурси.

Правна поука: Против оваа Одлука Незадоволниот кандидат има право на жалба до Управен одбор на ЈП Водовод и канализација- Скопје, во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на одлуката.

ДОСТАВЕНО ДО

- Именованиот
- Кадрова и општа служба x 2
- Архива на директор
- Архива

ЈП Водовод и канализација -Скопје
Директор,
м-р Душко Весковски